



Дневна хемеротека за 18.03.2016г.

МИА - Промотивни видеа за Програмата за зачувување на природата во Македонија

ПЕТОК, 18 МАРТ 2016, 11:02:00

МИА
МАКЕДОНСКА ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА



НАСЛОВНА МАКЕДОНИЈА СВЕТ ЕКОНОМИЈА КУЛТУРА СПОРТ ИНФО СЕР

Насловна

Екологија

Промотивни видеа за Програмата за зачувување на природата

Промотивни видеа за Програмата за зачувување на природата

Препорачај

петок, 18 март 2016 09:07



Скопје, 18 март 2016 (МИА) - Промотивни видеа од Програмата за зачувување на природата во Македонија ќе бидат презентирани денеска во кино „Фросина“.

Целта на програмата е да се помогне Македонија да ја зачува билошката разновидност и природните екосистеми преку нивно одржливо управување и користење. Програмата е со активности на национално, регионално и локално ниво, со посебен фокус кон сливот на река Брегалница и Источниот плански регион.

Изработката на програмата ѝ помага на Република Македонија во остварување на барањата на NATURA 2000, еден од предусловите за членство во ЕУ.

**Пресекот на информации содржани во Дневната хемеротека се прави до 12 часот.
Информациите објавени во медиумите после тој термин ќе бидат содржани во наредната хемеротека.*



Република Македонија
Министерство за животна средина
и просторно планирање

Центарот за развој на Источен плански регион е стратешки партнер на Програмата, а реализацијата на програмските активности е во партнерство со Министерството за животна средина и просторно планирање, општините кои гравитираат кон Брегалничкиот слив, Агенцијата за планирање на просторот, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и Шумарскиот факултет во Скопје.

На презентацијата ќе се обрати министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири. Најавени се обраќања и на Сибил Сутер Тејада, амбасадор на Швајцарија во Македонија, Ратко Димитровски, градоначалник на Кочани, Драгица Здравева директор на Центарот за развој на Источен плански регион и Марјана Шушлевска, национален тим лидер на Програмата за зачувување на природата во Македонија. лв/цр/07:18

Вечер - Програма за зачувување на природата во Македонија

Промотивни видеа од Програмата за зачувување на природата во Македонија ќе бидат презентирани денеска во кино „Фросина“. Целта на програмата е да се помогне Македонија да ја зачува билошката разновидност и природните екосистеми преку нивно одржливо ...

Канал5 - Промотивни видеа за Програмата за зачувување на природата во Македонија

Промотивни видеа од Програмата за зачувување на природата во Македонија ќе бидат презентирани денеска во кино „Фросина“. Целта на програмата е да се помогне Македонија да ја зачува билошката разновидност и природните екосистеми преку нивно одржливо ...

Сител - Промотивни видеа за Програмата за зачувување на природата во Македонија

Промотивни видеа од Програмата за зачувување на природата во Македонија ќе бидат презентирани денеска во кино „Фросина“. Целта на програмата е да се помогне Македонија да ја зачува билошката разновидност и природните екосистеми преку нивно одржливо ...



Радио МОФ - [Промотивни видеа за зачувување на природата во Македонија во кино Фросина](#)

Промотивни видеа од Програмата за зачувување на природата во Македонија ќе бидат презентирани денеска во кино Фросина. Целта на програмата е да се помогне Македонија да ја зачува билошката разновидност и природните екосистеми преку нивно одржливо ...

Денешен - [Промотивни видеа за Програмата за зачувување на природата](#)

Промотивни видеа од Програмата за зачувување на природата во Македонија ќе бидат презентирани денеска во кино „Фросина“. Целта на програмата е да се помогне Македонија да ја зачува билошката разновидност и природните екосистеми преку нивно одржливо ...

Фактор - [Со промотивни видеа до зачувување на природата](#)

Во кино „Фросина“ денеска ќе бидат презентирани промотивни видеа, кои ќе испратат порака за зачувување на природата во Македонија. Целта е преку овие видеа да се помогне нашата земја, да ја зачува билошката разновидност и природните екосистеми ...

Телеграф - [ПРОГРАМА ЗА ЗАЧУВУВАЊЕ НА ПРИРОДАТА: Денеска во „Фросина“ ќе се прикажуваат промотивни видеа](#)

Изработката на програмата ѝ помага на Република Македонија во остварување на барањата на „Натура 2000“, еден од предусловите за членство во ЕУ Промотивни видеа од Програмата за зачувување на природата во Македонија ќе бидат презентирани денеска во ...

Press24 - [Промотивни видеа за Програмата за зачувување на природата во Македонија](#)

Промотивни видеа од Програмата за зачувување на природата во Македонија ќе бидат презентирани денеска во кино „Фросина“. Целта на програмата е да се помогне Македонија да ја зачува билошката разновидност и природните екосистеми преку нивно одржливо ...

Курир - [Промотивни видеа за Програмата за зачувување на природата во Македонија](#)

Промотивни видеа од Програмата за зачувување на природата во Македонија ќе бидат презентирани денеска во кино „Фросина“. Целта на програмата е да се помогне Македонија да ја зачува билошката разновидност и природните екосистеми преку нивно одржливо .



OhridNews - [Вредноста на Биосферниот резерват Охрид-Преспа пред стручните лица во Перу](#)

OHRIDNEWS.com
информирај се

Вредноста на Биосферниот резерват Охрид-Преспа пред стручните лица во Перу

Вести | Охрид | 15.03.2016 10:09

Посети : 447

Во Лима-Перу во тек е четвртиот Светски конгрес на биосферните резервати, еден од најголемите собири на светските стручни лица од областа на заштитата и одржливото управувањето на природното и културното наследство. За првпат на еден ваков светски настан ќе биде претставен Прекуграничниот биосферен резерват Охрид/Преспа како уникатна вредност преку презентацијата на Дејан Пановски од министерството за животна средина. Пановски беше дел од заедничкиот македонско- албански тим кој ја изработи номинацијата и издејствува прогласување на Регионот Охрид/Преспа како 13- ти Прекуграничен Биосферен резерват на УНЕСКО во светот во Јуни 2014 година.





Пановски на Светскиот Конгрес ги презентира вредностите на регионот Охрид/Преспа, работните планови за управување со Биосферниот резерват, а учествува и на сесиите за идно управување со Биосферните резервати, како и во дебатата околу Лимската декларација и Акциониот план.

- Светско наследство како што е регионот Охрид/Преспа мора да се штити и унапредува на светско ниво. Тоа бара многу работа, затоа што екологот е менаџирање, не само емоција. Пред речиси две години донесовме историска додадена вредност на регионот преку статусот Биосферен резерват на УНЕСКО, сега е време да се увидат светските искуства како од вакво уникатно подрачје да се создаде врвна дестинација со одржливи еколошки и економски придобивки. На нас самите е да одлучиме што сакаме, вели Пановски.



Светскиот Конгрес на Биосферни резервати е во организација на МАБ програмата на УНЕСКО и Министерството за животна средина на Перу и се одржува под мотото Биосферните резервати во функција на одржливиот развој. Главната цел на Конгресот е да се зацрта акционен план за развивање на Биосферните резервати во периодот 2016-2025 година. Учеството на Конгресот е обезбедено од страна на регионалното биро на УНЕСКО.



[МИА - Со декларација и Акциски план од Лима ќе се управува со регионот Охрид-Преспа](#)

ПЕТОК, 18 МАРТ 2016, 11:10:25

МИА
МАКЕДОНСКА ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА



НАСЛОВНА МАКЕДОНИЈА СВЕТ ЕКОНОМИЈА КУЛТУРА СПОРТ ИНФО СЕРВИС

Насловна Екологија

Со Декларација и Акциски план од Лима ќе се управува со регионот Охрид – Преспа

Препорачај 0

четврток, 17 март 2016 21:55



Охрид, 17 март 2016 (МИА) – Учесниците на 4. Светски конгрес на биосферните резервати во Перу, меѓу кои и претставници на Прекуграничниот биосферен резерват „Охрид-Преспа“, собирот го завршија со денешното усвојување на т.н. Декларација од Лима и со Акцискиот план за управување со резерватите во периодот од 2016 до 2025 година.

Според документите усвоени на Конгресот, Декларацијата ги утврдува главните активности во наредната деценија, што ќе бидат насочени кон развој и зајакнување на модели за одржлив развој во Биосферните резервати, комуникација за искуствата и поддршка на стратегии и планови за развој.



Република Македонија
Министерство за животна средина
и просторно планирање

Акцискиот план пак содржи пет насоки на активности и тоа промоција на Биосферните резервати како сервис за екосистемите и развојот, соработка и вмрежување на Биосферните резервати, партнерство за одржливи фондови за развивање на планови, размена на информации и податоци, како и ефективно управување.

- Придобивката од новиот акциски план од Лима е можноста за користење искуства, но и за финансиска поддршка за изготвување на менаџмент-план за Прекуграничниот биосферен резерват Охрид/Преспа и негова промоција како Биосферна туристичка дестинација што е тренд. Од тој пристап корист ќе имаат сите локални заедници. Се надевам дека конечно ќе ги фатиме светските еколошки, економски и социјални процеси за развој на вакви подрачја, оцени Дејан Пановски кој беше дел од мешаниот македонско-албански тим што ја изработи номинацијата и издејствува прогласување на Регионот Охрид/Преспа како 13-ти Прекуграничен биосферен резерват на УНЕСКО.

Светскиот Конгрес на Биосферни резервати е во организација на МАБ-програмата на УНЕСКО и Министерството за животна средина на Перу се одржуваше под мотото Биосферните резервати во функција на одржливиот развој.

Регионот Охрид/Преспа беше прогласен за Светски прекуграничен биосферен резерват во јуни 2014 година. аб/лв/21:52



Вест - [Гулаби го мерат квалитетот на воздухот во Лондон](#)



ГУЛАБИ ГО МЕРАТ КВАЛИТЕТОТ НА ВОЗДУХОТ ВО ЛОНДОН

Мала армија на гулаби пуштени се во Лондон во воздухот со цел за борба против загадувањето на воздухот.

Јато гулаби вооружени со мали ранчиња на кои се наоѓа сензор кој го мери загадувањето на воздухот со GPS се пуштени во понеделникот во Лондон со цел да го мерат загадувањето на воздухот. Воздушната патрола со гулабите е проект кој го води експертот Брајан Вудхаус. Ранчињата ги креирала компанијата Plume Labs, а специјалните сензори ја мерат присутноста и количината на азотен диоксид, озон и на други штетни честички. Птиците ќе го мерат квалитетот на воздухот неколку дена по ред.

